



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2001



СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
Членка на НБГ групацијата



002

ОБРАЌАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 004

ОБРАЌАЊЕ НА ПРВИОТ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР 006

УПРАВЕН ОДБОР 008

РАКОВОДСТВО 009

БАНКАТА ВО 2001 ГОДИНА 010

ЗА НАС, ИСТОРИЈАТ НА БАНКАТА 030

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ 038

ИМПРЕСУМ 048



Почитувани акционери,

Работењето на Стопанска банка беше сериозно погодено од проблемите со кои се соочуваше Земјата во текот на 2001 година. Всушност, ние бевме соочени со пренасочување на нагорниот тренд на растеж на економијата, спротивно на планираното продолжување на забрзаниот економски растеж во 2000 година.

Неповолните вкупни економски услови предизвикаа влошување на квалитетот на кредитното портфолио на Стопанска банка. Како резултат на неповолните движења и во согласност со постојаниот напор целосно да се исчисти нејзиното кредитно портфолио, Стопанска банка во текот на 2001 година изврши издвојување на резервации во вкупен износ од 1.925,9 милиони денари. И покрај фактот што Банката искажа добивка пред издвојување на резервациите, крајниот резултат по издвојувањето на резервациите беше загуба од 1.326,4 милиони денари.

Меѓутоа, важно е да се истакне дека резервациите за потенцијални загуби кои беа издвоени во 2001 година не претставуваат одлив на средства од Банката. Во текот на наредните неколку месеци акционерскиот капитал на Банката дополнително ќе се зајакне со 1.037 милиони денари. Следствено, коефициентот на адекватност на капиталот ќе се одржи на значително повисоко ниво од она кое се бара од страна на надзорните институции. Ова зголемување на акционерскиот капитал на Стопанска банка ја осигурува нејзината стабилност, а воедно обезбедува цврста основа за нејзиниот иден развој. Освен тоа, ја покажува заложбата на нејзините акционери за поддршка на процесот на трансформација на Стопанска банка во модерна, солидна европска банка.

Екстензивните напори за реструктурирање кои ги направи Банката беа поволно оценети од страна на нејзините клиенти. Вкупниот број на депозитни сметки се зголеми за 12,6%, додека учеството на Стопанска банка на пазарот на депозити на граѓани на крајот на 2001 година достигна 42,5%.

Со цел да се достигне понатамошно зголемување на ефикасноста и да се обезбедат услуги во градовите каде таа претходно не беше присутна, Стопанска банка во 2001 година почна со рационализација на нејзината мрежа. Така, се отворија неколку нови филијали, додека некои шалтери беа затворени.

Во 2001 година Стопанска банка го прошири обемот на своите услуги, обезбедувајќи нови производи за населението. Овие производи беа наменети да ги задоволат потребите на клиентите на Банката, особено оние во врска со воведувањето на Евро валутата.

Без оглед на неповолните движења во националната економија во 2001 година, Стопанска банка продолжи цврсто со нејзините значителни напори за реструктурирање. Процесот на чистење на нејзиното кредитно портфолио продолжи дури и под гореспомнатите, влошени економски услови и беше проследен со прудентни кредитни политики, соодветно прилагодени кон зголемениот кредитен ризик. Значајни измени беа направени и во врска со организационата структура и процедурите на Банката. Заедно со прифаќањето на информатичкиот Глобус систем, ние веруваме дека овие измени значително ќе ја подобрат ефикасноста на работењето на Банката и квалитетот на услугите на клиентите.

Би сакал да им се заблагодарам на клиентите на Банката за нивната доверба и поддршка, како и на раководството и вработените на Банката за нивниот придонес во тековниот процес на трансформација на Банката во модерна и ефикасна финансиска институција. Зголемената доверба на јавноста во Банката е јасен сигнал дека Стопанска банка е на вистинскиот пат успешно да ја заврши оваа трансформација.

Во 2001 година НБГ групацијата констатира дека значителен дел од нејзината добивка е остварен од нејзината мрежа во странство. Уверен сум дека Стопанска банка е на нејзиниот пат да даде драгоцен придонес во работењето на групацијата во иднина, бидејќи се поставуваат неопходните основи и Банката и нејзините клиенти сè повеќе ја користат предноста на синергиите кои се на располагање во рамките на НБГ групацијата.

Со почит,

Теодорос Б. Карасак

Претседател на Управниот одбор
на Стопанска банка АД - Скопје



Почитувани акционери,

Во 2001 година Стопанска банка АД - Скопје дополнително го забрза процесот на нејзината трансформација. Ова не беше лесно да се направи, имајќи ја предвид безбедносната криза која преовладуваше во Земјата во 2001-та година и која предизвика влошување, како на вкупните економски состојби, така и на остварувањата на економските субјекти.

Без оглед на неповолните услови кои преовладуваа, Стопанска банка презеде чекори, кои ја приближуваат до тоа да стане модерна и ефикасна европска банка. Банката продолжи со нејзиното севкупно организационо реструктурирање, воведување нова организациона поставеност и нови оперативни процедури, со цел значително да се зголеми ефикасноста на Банката. Истовремено, како резултат на влошените економски услови, Банката водеше конзервативна кредитна политика, на тој начин избегнувајќи преземање на било каков непотребен ризик.

Како банка ориентирана кон клиентите, во 2001 година Стопанска банка презеде мерки за приспособување на нејзината мрежа на филијали со цел таа повеќе да ги задоволи потребите на клиентите. Покрај тоа, Банката воведо нови банкарски производи за населението. Комитентите поволно одговорија на обидите на Банката. Како резултат на тоа, учеството на Стопанска банка на пазарот на депозити на населението се зголеми за 4 процентни поени и достигна 42,5%. Ова е, исто така, индикатор за довербата во Банката и сигурноста што таа ја дава на клиентите. Поради тоа, со право може да се тврди дека Стопанска банка е банка на македонското семејство.

Во 2001 година главна активност на Банката беше чистењето на кредитното портфолио, што продолжи без оглед на влошените остварувања во работењето на економските субјекти. Поради тоа, се појави потреба од дополнително издвојување на резервации за потенцијални загуби во износ од 1.925,9 милиони денари. Издвојувањето на резервациите ја анулираше добивката пред резервации остварена од страна на Банката и резултираше со загуба од 1.326,4 милиони денари.

Сепак, акционерите на Банката одлучија да го зголемат капиталот на Банката во 2002 година за 1.037 милиони денари, со тоа обезбедувајќи стабилност за Банката

и цврста основа за остварување на значителен приход на среден рок. Како трето последователно зголемување на капиталот на Банката во период од две години тоа ја покажува долгорочната ориентација на акционерите во поддршка на напорите на Банката да стане чиста и ефикасна банка во согласност со меѓународните стандарди.

Би сакал да ја изразам мојата благодарност на акционерите за нивната поддршка во процесот на трансформација на Стопанска банка. Исто така, би сакал да им се заблагодарам на клиентите за нивната доверба во Банката во периодот на турбулентни движења во земјата. Банката ја потврдува нејзината заложба ним да им обезбеди услуги и производи со постојан и растечки квалитет. Понатаму, јас би сакал да ги истакнам големите заложби на вработените во Банката направени во остварувањето на големата и обемна програма на реструктурирање.

Верувам дека во наредните години Стопанска банка ќе го обезбеди нејзиното место на најистакната финансиска институција во земјата, притоа останувајќи значаен фактор за финансиската стабилност на земјата.

Со почит,

Глигор Бишев

Прв генерален директор
на Стопанска банка АД - Скопје

У П Р А В Е Н О Д Б О Р

Theodoros B. Karatzas

Претседател на Управниот Одбор
Гувернер на НБГ
Атина, Грција
телефон: 00301 0 334 1002

Apostolos Tamvakakis

Заменик претседател на
Управниот Одбор
Заменик Гувернер на НБГ
Атина, Грција
телефон: 00301 0 369 5301

Nicholas Koutsos

Член на Управниот Одбор
Директор на
Меѓународен сектор "А" на НБГ
Атина, Грција
телефон: 00301 0 369 5931

George Aronis

Член на Управниот Одбор
Национална банка на Грција
Генерален Директор на
ETHNOCARTA
National Management and
Organization S.A.
Калитеа, Грција
телефон: 00301 0 95 80 301

Christos Katsanis

Член на Управниот Одбор
Извршен Директор на
Обединета Бугарска Банка АД
Софија, Бугарија
телефон: 00359 2980 9487

Владимир Кандиќан

Член на Управниот Одбор
Професор на Правниот факултет,
Универзитет "Кирил и Методиј"
Скопје, Република Македонија
телефон: 00389 2 117 244

Syed Aftab Ahmed

Член на Управниот Одбор
Главен раководител за
инвестиции на МФК
Меѓународна Финансиска
Корпорација
Вашингтон, САД
телефон: 001 202 473 8798

Kazimir Zivko Pregl

Член на Управниот Одбор
до 22.04.2002
Независен кандидат кој ја
претставува ЕБОР
Љубљана, Словенија
телефон: 00386 1 422 37 30

Maria Luisa Cicognani

Член на Управниот Одбор
од 22.04.2002
Виш банкар во одделот за
финансиски институции во ЕБОР
Лондон, В. Британија
телефон: 0044 20 7338 7547

Светозар Јаневски

Член на Управниот Одбор
до 22.04.2002
Генерален Директор на
"Пивара" АД Скопје,
Скопје, Република Македонија
телефон: 389 2 611 279

Миодраг Панов

Член на Управниот Одбор
од 22.04.2002
Генерален Директор на
"Жито - Струмица" АД - Струмица
Струмица, Република Македонија
телефон: 00389 34 348 043

Р А К О В О Д С Т В О

Спасе Лазаревски

Втор генерален директор
до 01.08.2002
телефон: 389 2 296 762
389 2 296 761
факс: 389 2 163 577
e-mail: lazarevskis@stb.com.mk

Mr. Konstantinos Bratos

Втор генерален директор
од 01.08.2002
телефон: 389 2 296 762
389 2 296 761
факс: 389 2 163 577
e-mail: kbratos@stb.com.mk

Глигор Бишев

Прв генерален директор
телефон: 389 2 296 706
389 2 296 707
факс: 389 2 115 310
e-mail: bishevg@stb.com.mk



010

МАКРОЕКОНОМСКИ ДВИЖЕЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2001	012
ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ	014
ПОЗНАЧАЈНИ РЕЗУЛТАТИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА СБ ВО 2001 ГОДИНА	018
ОСТВАРЕНИ ДВИЖЕЊА ВО БИЛАНСОТ И ПРОФИТАБИЛНОСТА НА СБ ВО 2001	022
ОСТВАРЕНИ ПРОМЕНИ ВО ПАСИВАТА	022
ОСТВАРЕНИ ПРОМЕНИ ВО АКТИВАТА	026
БИЛАНС НА УСПЕХ	028

МАКРОЕКОНОМСКИ ДВИЖЕЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2001

Главната карактеристика на 2001 година беше безбедносната нестабилност во Земјата, проследена со висок буџетски дефицит, релаксирана фискална политика и високо рестриктивна монетарна политика. Двојниот дефицит (буџетскиот дефицит и дефицитот на тековните сметки) ги задржа каматните стапки на високо ниво во текот на целата година. Се одржа финансиската и ценовната стабилност, иако ризичните пласмани значително се зголемија. Стопанството се соочи со забележителен застој и висока невработеност.

Наместо предвидениот реален пораст на БДП за 6%, во 2001 година е остварено намалување за 4%, а индустриското производство е намалено за 10,1%. Вкупните загуби на компаниите предизвикани од безбедносната криза се проценуваат на 0,7 милијарди евра. Надворешно трговската размена во 2001 година (прелиминарни податоци од државниот Завод за статистика) изнесува 2.883 милиони САД \$ и е намалена за 15,4% во споредба со 2000 година. Притоа е остварен дефицит во надворешно трговската размена во износ од 513 милиони САД \$. Буџетскиот дефицит достигна 6,5% од БДП за разлика од умерениот суфицит во 2002 година.

Затегнувањето на монетарната политика почна во мај 2001 година. Во периодот мај-јуни 2002 година каматните стапки на пазарот на пари двојно се зголемија. Тоа доведе до значително намалување на ликвидноста на стопанските субјекти, вклучително и вкупниот банкарски сектор, како и до општо зголемување на активните каматни стапки, што го продлабочи стопанскиот застој. Дополнително ликвидно исцрпување на правните субјекти и зголемување на задолженоста на реалниот сектор настана и заради воведувањето на данокот на финансиски трансакции.

Позначајни макроекономски индикатори на Република Македонија

		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Бруто домашен производ- БДП	УСД Bill.	3.45	3.39	3.35	3.39	3.44	3.54	3.63	3.82	3.78 ¹⁾ ³⁾
БДП (реален пораст)	%	-9.1	-1.8	-1.2	0.8	1.5	2.9	2.7	5.1	-4.1 ¹⁾ ³⁾
БДП (реален пораст - цени 1995)	%	-7.5	-1.8	-1.1	1.2	1.4	2.9	2.7	5.1	-4.1 ¹⁾ ³⁾
Инфлација - (цени на мало, крај на период)	%	229.6	55.4	9.2	0.2	4.5	-1.0	2.3	6.1	3.7 ²⁾ ²⁾
Салдо на тековна сметка (% од БДП)	%	0.6	-4.7	-5.0	-6.5	-7.4	-8.1	-4.1	-6.5	-10.1 ³⁾
Дефицит/суфицит на Буџетот (% од БДП)	%	-13.4	-2.9	-1.2	-0.5	-0.4	-1.8	-0.1	3.5	-5.8 ³⁾
Стапка на невработеност (Анкета за работната сила)	%				31.9	36.0	34.5	32.4	32.2	30.5
Девизен курс, просечен (МКД/1 УСД)	-	23.6	43.2	38.0	40.0	49.8	54.5	56.9	65.9	68.0
Девизен курс, крај на година (МКД/1 УСД)	-	44.6	40.6	38.0	41.4	55.4	51.8	60.3	65.3	69.2

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и Народна банка на Република Македонија

1) Претходни податоци 2) Индекс на трошоци на живот 3) Проценети податоци


ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ (СБ) со педесет и седумгодишното постоење и традиција е првата, најстара и најголема банка во Земјата. Таа е целосно приватизирана комерцијална банка, чии доминантни акционери се реномирани странски стратешки инвеститори - Националната банка на Грција (НБГ), Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) и Меѓународната финансиска корпорација (МФК).

Мрежа на филијали



Структура на капиталот




СИГУРНОСТА, ДОВЕРБАТА И ТРАДИЦИЈАТА се фундаменталните вредности по кои СБ е препознатлива низ целиот период од своето постоење. Со приватизацијата во 2000 година започна нова фаза во развојот на СБ. Благодарение на тековната реорганизација и реструктурирање, како и вложувањата во новите технологии, кои вклучуваат и воведување на нов софтверски пакет ГЛОБУС, чија примена е широко распространета во светот, СБ се трансформира во современа европска банка, подготвена да одговори на новите предизвици и барања на своите комитенти.

СБ располага со широка и добро интегрирана банкарска мрежа во земјата. Развиената регионална мрежа на НБГ ѝ овозможува на Банката да нуди финансиски услуги и на интернационални компании ориентирани кон регионот.


СБ има амбициозна програма по која ќе биде секаде и секогаш препознатлива:

- Квалитет и услуги по мерка на своите клиенти,
- Сигурност и стабилност,
- Конкурентност со каматните стапки и цените на услугите кои ги дава Банката,
- Висока професионалност и банкарска етика.


АКТИВА
 состојба на 31 декември 2001




КАПИТАЛ
 состојба на 31 декември 2001




ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ
 состојба на 31 декември 2001




ДЕВИЗНИ ДЕПОЗИТИ НА НАСЕЛЕНИЕ
 состојба на 31 декември 2001



ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ДЕПОЗИТИ ВО СТРАНСКИ БАНКИ И НБРМ
 состојба на 31 декември 2001



КРЕДИТИ И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
 состојба на 31 декември 2001



ПОЗНАЧАЈНИ РЕЗУЛТАТИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА СБ ВО 2001 ГОДИНА

И покрај неповолниот макроекономски амбиент, Банката во 2001 година продолжи со чистење на нејзиното портфолио и трансформација во европски тип на банка. Оперативното реструктурирање на Банката се состои од: организационо и функционално реструктурирање, обука на кадарот, развој на информативната технологија и Проектот ГЛОБУС, реорганизација на мрежата на филијали, воспоставување на нови политики и процедури, лансирање на нови производи по мерка на комитентите итн. Исто така, СБ беше максимално ангажирана во реализацијата на трансформацијата на платниот промет во земјата, како и во активностите поврзани со конверзијата на ИН валутите во Евро, како настан со исклучително економско значење.

Како резултат на вкупните активности, Билансот на СБ на крајот на 2001 година достигна износ од 33.279,8 милиони денари и оствари пораст од 11,1% во однос на 2000 година, што е за 1.898,5 милиони денари повеќе од предвидувањата. Порастот е остварен главно од зголемувањето на девизните депозити на населението поврзани со конверзијата на ИН валутите во евра и воведувањето на новите депозитни производи во странска и домашна валута. Како резултат на тоа, СБ го зголеми пазарното учество во депозитите на населението од 38,5% на крајот на 2000 година на 42,5% на крајот на 2001 година, додека во делот на девизното штедење пазарното учество изнесува 43,4%. Според тоа, СБ ја зајакна својата улога на Банка на македонското семејство.

На крајот на 2001 година дојде до битни промени во структурата на пасивата кои се манифестираат со зголемувањето на учеството на депозитите на комитентите, односно на примарните домашни извори на средства, од 63,4% на 79,2%, со истовремено намалување на сите други позиции во пасивата на Банката.

На страната на активата зголемено е учеството на ликвидната и неризична, но нискокаматонерна актива, пред сè на девизните средства во странски банки, од 37,9% на 52,7%.

Заради стопанскиот застој и рестриктивната монетарна политика Банката не влезе во значителна кредитна експанзија како што беше планирано за 2001 година.

Освен тоа, контракцијата на ликвидноста, високите каматни стапки и високата задолженост, заедно со опаѓањето на стопанската активност, доведоа до влошување на старото кредитно портфолио, што одреди дополнително издвојување на резервации за потенцијални загуби. На овој начин Банката и нејзините акционери преку конзервативната политика на резервирање ѝ даваат голема предност на иднината на Банката.

СБ во 2001 година оствари добивка пред издвојување на резервации во износ од 599,6 милиони денари. Меѓутоа, по издвојувањето на дополнителни резервации за покривање на потенцијални загуби во износ до 1.925,9 милиони денари, регистрирана е загуба од 1.326,4 милиони денари, што е во рамките на проектираната загуба со Ребалансот на Буџетот за 2001 година. Сепак, загубата не предизвикува одлив на средства, бидејќи дополнителните резервации заедно со акционерскиот капитал остануваат во Банката.

Организационо - техничко и кадровско реструктурирање

Унапредена е вкупната структура на управувањето со активата и пасивата и ризиците во работењето на СБ преку формирањето и функционирањето на Комисијата за управување со активата и пасивата (КУАП), Одборот за управување со ризик и Одборот за ревизија. Овие тела имаат за цел подобрување со управувањето на активата, пасивата и ликвидноста на Банката како и превентивно согледување, воспоставување на лимити и мониторинг на сите видови ризици во СБ (кредитен, пазарен, девизен и оперативен).

Организационото и функционалното реструктурирање во правец на целосно насочување на СБ кон комитентите и корисниците на производи и услуги е финализирано во повеќе клучни сегменти од работењето на Банката. Воспоставена е нова организација на Корпоративниот сектор со централизирање на кредитната функција, односно централизирано разгледување и одлучување по кредитните барања на комитентите. Истовремено воведени се и нови кредитни политики и процедури. Обединета е денарската и девизната ликвидност со формирање на единствен Сектор за ликвидност и средства во чиј состав е Собата за тргување. Формиран е Сектор за банкарство на мало, Сектор за управување со мрежата на фи-

лијали, Сектор за истражување, статистика и управување со ризици. Започнато е комплетно реструктурирање на Секторот за работа со странство, при што ќе се постигне неговото идно функционирање да биде целосно компатибилно со технолошките решенија на софтверскиот пакет Глобус. Проширена е шалтерската мрежа со современа експозитура во Скопје. Во тек се активности за уредување на уште три експозитури во Скопје и две нови експозитури во Прилеп и Куманово каде СБ нема своја мрежа. Напоредно со ова, во функција на оптимализација на мрежата и рационализација на трошоците, затворени се 15 нерентабилни шалтерски места.


Забрзано се одвиваат подготовките за осовременување на информатичката технологија со воведување во функција на апликативен софтверски пакет ГЛОБУС. Првата фаза, која ги опфаќа сите инструменти на плаќање на обврски и трансфер на средства, се реализира во април 2002 година. Целосната имплементација на новата компјутерска технологија со реорганизација на деловните процедури се планира да се оствари во текот на 2002 година.

Бројот на вработени во СБ на крајот на 2001 година изнесува 1.508 лица, од кои 2 доктори на науки, 9 магистри, 384 лица со ВСП, 129 лица со ВШП, 912 лица со ССП и 72 лица со друг вид на образование. Во 2001 година има 76 новопримени работници, од кои најголем дел се со висока стручна подготовка и одлично познавање на англиски јазик, а Банката по разни основи ја напуштија 38 работници. Со оглед на организационото и кадровско реструктурирање и воведување на денарскиот платен промет, се наметна потребата од прераспоредување на кадарот од едни во други организациони делови на Банката. Во текот на 2001 година прераспоредени се вкупно 145 работници.

Обуката на кадарот, согласно новата поставеност на СБ, се одвива со забрзан интензитет, пред сè во делот на примената на новата компјутерска технологија. Во 2001 година организирани се 112 семинари во СБ на кои 1.332 вработени остварија вкупно 28.192 часови обука, а 41 учесник имаа стручно усовршување во организација на факултети и други институции од Земјата и странство.

Квалификациона структура на вработените

2001



Воведени нови производи и зголемени активности кај постојните производи и услуги

Во 2001 година СБ успешно го реализира воведувањето на денарскиот платен промет во Банката и миграцијата на сметките на клиентите на СБ од досегашниот Завод за платен промет во Банката.

Со формирањето на Собата за тргување СБ оствари зголемување на активностите на денарскиот и девизниот пазар. Во 2002 година СБ планира воведување на телефонско банкарство во работењето на девизниот пазар во земјата, термински купопродајби на девизи, како и отпочнување со работа со финансиски деривативи, како што се опциите и фјучерсите. Ќе се настојува со развојот на секундарниот пазар на хартии од вредност во Земјата да се отпочне со активности од инвестиционото банкарство.


Во пресрет на конверзијата на ИВ валутите во Евро, СБ вовеле нови атрактивни производи за девизно штедење на граѓаните, што заедно со соодветната маркетиншка кампања на која беше потенцирана сигурноста на СБ како членка на Групацијата НБГ, овозможи зголемување на девизните депозити на населението во 2001 година за 225% во споредба со крајот на 2000 година.

Остварени движења во билансот и профитабилноста на СБ во 2001

Остварени промени во пасивата

Како резултат на вкупните активности Билансот на СБ на крајот на декември 2001 година достигна износ од 33.279,8 милиони денари и оствари пораст од 3.326,9 милиони денари или за 11,1% во однос на 2000 година. Ова зголемување е поголемо во однос на планските придвижувања за 1.898,5 милиони денари.

Динамика на вкупниот биланс на СБ по години



Порастот е исклучиво резултат на депозитите на комитентите кои од 19.002,3 милиони денари се зголемија на 26.356,5 милиони денари, остварувајќи пораст од 38,7 % во однос на 2000 година.

Депозитите на комитентите како носечки сегмент на билансот остварија големи осцилаторни движења во 2001 година. Растечкиот тренд на депозитите на населението, пренесен од претходната година продолжи и во првите два месеци од 2001 година. Со отпочнувањето на безбедносната криза, придружена од исклучително рестриктивна монетарна политика, дојде до значајно повлекување на депозитите од страна на населението и нивно намалување кое продолжи се до јуни 2001 го-

дина. Со цел да се задржи довербата и имиџот на СБ како сигурна банка и да се смири тензијата кај депонентите, СБ непречено и без ограничувања овозможи повлекување на депозитите од страна на депонентите. Ова беше овозможено како резултат на високата ликвидност и солвентност на СБ.


Во јули и август 2001 година депозитите се стабилизираа на пониско ниво, а од септември натаму, а особено во декември, тие остварија енормен пораст, при што достигнаа 26.356,5 милиони денари. Порастот е исклучиво остварен од депозитите на населението, кои на крајот од 2001 година достигнаа ниво од 17.158,4 милиони денари, што е за 11.900,2 милиони денари или за 225% повеќе во споредба со крајот на 2000 година.

Остварениот пораст главно е реализиран во четвртиот квартал, пред се во декември и е резултатот на трансакциите поврзани со конверзијата на ИН валутите во евра. СБ успешно се вклучи во овие трансакции и во привлекувањето на средствата на населението кои беа надвор од банкарскиот сектор како резултат на темелните подготвителни активности, лансирањето на новиот производ Евробонус, соодветната маркетиншка кампања на која беше потенцирана сигурноста на СБ како членка на Групацијата НБГ, како и извонредните напори на вработените во овие активности. Сето тоа овозможи учеството на СБ во овој сегмент на финансискиот пазар во вкупниот банкарски сектор да се зголеми од 38,5% колку што изнесуваше на 31.12.2000 на 42,5% на крајот на 2001 година, што укажува на високата доверба што СБ ја има кај населението.

Остварениот пораст на девизните депозити на населението целосно е пласиран во депозити кај странски банки, што во основа претставува нискокаматонерна актива, поради што од овие активности не се остварени позначајни ефекти врз профитабилноста на СБ во 2001 година. Стратегијата на СБ е да се привлечат депозити кои што потоа ќе претставуваат солидна основа за кредитна активност и зголемување на профитабилноста, кои проекции се вклучени и во Буџетот на СБ за 2002 година.


Како резултат на ваквите движења остварени се битни промени во структурата на пасивата на билансот на СБ. Така, депозитите на комитентите како примарен и носечки извор на средства го зголемија своето учество од 63,4% на 79,2%. Сите други извори на средства го намалија своето учество во пасивата.

Структура на пасивата




Од аспект на секторската структура на вкупните депозити доминантно е учеството на депозитите на населението со 65%, потоа следат депозитите на правни лица со 27,6%, нерезиденти и други 3,7% и депозитите на државата и јавниот сектор со 3,6%.

Рочна структура на депозити на комитенти




Од аспект на валутната структура девизните депозити се зголемија за 10.854,5 милиони денари или за 154% и учествуваат со 70,3%.

Секторска структура на депозити на комитенти



Позитивни поместувања се остварени во рочната структура на депозитите која се манифестира преку зголемување на орочените депозити на кратки рокови, а релативно намалување на депозитите по видување што како цел беше зацртана и во Буџетот на СБ за 2001 година. Сепак учеството на долгорочните депозити и натаму е мало и изнесува 5,1%.

Валутна структура на депозити на комитенти




Во 2001 година Банката ги намали долговите по користени кредити кон финансиски институции во земјата и странство, така што на крајот на 2001 година истите беа намалени за 175,3 милиони денари или за 8% во однос на 2000 година и изнесуваа 2.073,1 милиони денари. Користените кредити од странство на крајот од декември 2001 година изнесуваат 1.421,3 милиони денари и учествуваат со 4,2% во вкупната пасива.

Остварени промени во Активата

Промените во структурата на активата се изразени преку нагласеното зголемување на паричните средства и депозити кај НБРМ, кои на 31.12.2001 година достигнаа учество од 52,7% (во 2000 година нивното учество изнесуваше 37,9%) и пораст кај основните средства, кои заради вложувањата во проектот Глобус достигнаа учество од 5,3% (во 2000 година нивното учество изнесуваше 4,7%). Намалување на учеството во вкупната актива бележат сите останати позиции.

Структура на активата




Во активата во Билансот на состојба паричните средства (денарски и девизни) и депозитите кај Централната банка заедно со пласманите на Банката кај странските банки на крајот на декември 2001 година изнесуваа 17.522,0 милиони денари и во однос на истиот период минатата година се зголемени за 6.168,2 милиони денари или за 54,3%.


Кредитите на комитенти на крајот на 2001 година, со оглед на намалениот обем на нова кредитна активност на Банката, како и чистењето на билансот од лошото кредитно портфолио со негово целосно резервирање и пренос на вонбилансна евиденција, се намалија на нето основа во однос на претходната година за 1.566,9 милиони денари или за 21,2% и се сведоа на износ од 5.829,9 милиони денари.

Кредитното портфолио кај правните лица е дисперзирано во повеќе дејности од кои поголемо е учеството на трговијата, градежништвото, прехранбената индустрија, индустријата за тутун и цигари, текстилната индустрија, производство и преработка на обоени метали, метало-преработувачката дејност и други.

Кредитно портфолио, 2001



Рударство и индустрија, 2001



Долгорочните хартии од вредност изнесуваат 6.920,5 милиони денари и во најголем дел се однесуваат на државните обврзници.

Биланс на успех

Во 2001 година СБ оствари приходи по камати во износ од 1.647,0 милиони денари кои се за 25,2% пониски од претходната година. Тоа е резултат на намаленото каматоносно кредитно портфолио и намалувањето на нивото на каматните стапки на меѓународните финансиски пазари ЕУРИБОР (ЛИБОР), што влијаеше во правец на намалување на каматата од обврзниците на државата и девизните депозити во странство. Расходите по камати изнесуваа 914,0 милиони денари и се за 12,7% пониски во однос на 2000 год. Тоа е резултат на политиката на каматни стапки со кои се изврши намалување на просечната цена на депозитните средства со исклучок на орочените денарски депозити на правни лица, чии камати СБ во интерес на обезбедување на денарската ликвидност беше принудена да ги зголеми и усогласи со каматите на благajничките записи на НБРМ. Со тоа нето приходите од камати изнесуваа 733,0 милиони денари и се пониски во однос на 2000 година за 36,6%.

Во 2001 година остварени се 433,7 милиони денари нето приходи од провизии и други надоместоци, што е помалку во однос на 2000 година за 26,6%. На намалениот обем

на приходи од надоместоци големо влијание имаше намалената деловна активност на стопанските субјекти, намаленото гаранциско и акредитивно работење, а со тоа и намалениот обем на платниот промет со странство, кој во 2001 година во однос на 2000 година е намален за 26%.

Во 2001 година остварени се нето позитивни курсни разлики во износ од 266,1 милиони денари и истите се поголеми во однос на 2000 година за 422,4%, што пред се е резултат на промената на курсот на странските валути во услови на поголема девизна актива во однос на девизна пасива (долга девизна позиција) и извршените трансакции на девизниот и менувачкиот пазар, вклучително и трансакциите поврзани со конверзијата на ИН валутите во евра.

СБ во 2001 година оствари добивка пред издвојување на резервации во износ од 599,6 милиони денари, а по издвојувањето на потребните резервации за потенцијалните загуби, регистрирана е загуба од 1.326,4 милиони денари, што е во рамките на проектираната загуба со Ребалансот на Буџетот за 2001 година. Дополнително издвоените резервации достигнаа ниво од 1.925,9 милиони денари (резервации за ненаплатива камата и ризични пласмани). Ова ја изразува цврстата ориентација на Банката и нејзините акционери да создадат стабилна основа за иден развој.



030

ИСТОРИЈАТ НА БАНКАТА 032

КОРЕСПОДЕНТСКИ ОДНОСИ 034

ФИЛИЈАЛИ 036

З А Н А С

1944 На 29 ноември 1944, со Одлука на АСНОМ беше формирана Македонска Стопанска банка. **1945** На 18 март, УО на Банката го донесе првиот статут на Македонска Стопанска банка. **1954** Со воведувањето на самоуправувањето во 1954 година, банкарскиот апарат беше децентрализиран, при што Народната банка остана како емисиона Банка, а функциите во комерцијалното банкарство преминаа во надлежност на новоформираните комунални банки. **1960-1970** Банката учествуваше во финансирањето на крупни објекти од значење за стопанството на Република Македонија: Железница "Скопје", "ОХИС", "Алумина", Рудници за олово и цинк "САСА", хидро-електраните "Тиквеш" и "Глобочица"... **1967** Банката ја прошири својата активност и во доменот на девизното работење, со тоа задоволувајќи ги потребите во поглед на формирање на свој кредитен фонд во странска валута, како и формирање на неопходен професионален кадар. **1973** Кон Стопанска банка се припоија Комерцијално-инвестиционата банка од Битола и Комерцијално-инвестиционата банка од Скопје. **1977** Банката, прилагодувајќи се на новиот Закон за банкарски и кредитен систем, прерасна во систем со 25 основни банки и една Здружена банка лоцирана во Скопје. **1986** Банката изврши внатрешно окрупнување и се организира во 9 основни банки и една здружена банка. Во оваа година беше формиран и Центар за проценка и следење на инвестиции со цел подобрување на квалитетот и процесирање на инвестициите според светските стандарди. **1990** На 31 јануари 1990, Банката беше трансформирана во акционерско друштво со основна цел - обезбедување профит. Банката беше организирана како единствен субјект, со централа во Скопје, 8 филијали и 19 експозитури. Основна банка Скопје се одвои од Стопанска банка и беше организирана како Комерцијална банка - Скопје. **1994** Во текот на 1994 година, Банката ја издаде првата парична картичка во Македонија. **1995** Филијалите на Банката во Охрид, Прилеп, Тетово, Битола и Куманово се

издвоија во посебни банки. **1998** Стопанска банка се вклучи во меѓународната VISA мрежа и како единствен застапник доби овластување за издавање на сите видови VISA картичка во Република Македонија. **1999** На 21.12.1999 година Банката успешно го приведе кон крај процесот на својата приватизација, потпишувајќи ги Договорите за откуп на акции и за запишување на акции (докапитализација на Банката) со реномираните странски стратешки инвеститори - Националната банка на Грција (НБГ), Меѓународната финансиска корпорација (ИФЦ) и Европската банка за обнова и развој (ЕБРД). На 29.12. Банката прослави редок јубилеј - 55 години успешна работа и постоење. Стопанска банка е најстара и по многу критериуми најголема Банка во Република Македонија. **2000** На 4.04.2000 година реализирана е блок трансакција на Македонската берза со која НБГ, ИФЦ и ЕБРД, станаа сопственици на 85% од управувачкиот пакет на акции на Стопанска банка. На 05.04.2000 година одржано е Првото, редовно акционерско Собрание на Банката, кое ја озакони и официјализира новата, управувачка, акционерска структура на Стопанска банка, во која НБГ учествува со 65%, ИФЦ и ЕБРД со по 10%, а домашните акционери со 15%. Во јули, извршена е докапитализација на Банката, со уплата на дополнителен капитал во износ од 50 милиони ДЕМ, со што учеството на стратешките инвеститори во управувачкиот, акционерскиот капитал изнесува 91,8% (НБГ 70,8%, ИФЦ и ЕБРД 10,8%). **2001** Во 2001 година почна процесот на внатрешно организационо и функционално реструктурирање на Стопанска Банка АД - Скопје во насока на целосна ориентираност кон клиентите на Банката, со интензивна обука на кадарот, развој на информатичката технологија, трансформација на мрежата на филијали итн. На 31.07.2001 година, Стопанска Банка АД - Скопје почна со вршење на денарски платен промет во земјата. Во ноември е реализирана шестата емисија на акции на Стопанска Банка АД - Скопје во износ од 300 милиони денари.

КОРЕСПОДЕНТСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСКИ БАНКИ

Стопанска банка АД - Скопје во текот на долгогодишната традиција бележи перманентно одржување на широко распространета мрежа на кореспондентски банки што ѝ овозможува репутација и цврста позиција во меѓународната банкарска заедница.

Со моменталната мрежа од 1.600 странски кореспондентски банки и бројот на сметките, кој после редукцијата со воведувањето на ЕВРО валутата изнесува 54 ностро сметки кај 43 првокласни странски банки и 41 лоро сметка, Стопанска банка обезбедува брзи, ефикасни, висококвалитенти и поевтини услуги за своите комитенти во меѓународното работење.

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA, SYDNEY... ANZ BANKING GROUP LIMITED, MELBOURNE... NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD, MELBOURNE... BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG, VIENNA... BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT, VIENNA... BANQUE BRUXELLES LAMBERT S.A., BRUSSELS... FORTIS BANK NV/SA, BRUSSELS... UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA... THE BANK OF MONTREAL, MONTREAL... CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, TORONTO... SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT... KOMERCNI BANKA A.S., PRAGUE... DEN DANSKE BANK A/S, COPENHAGEN... MERITA BANK LTD., HELSINKI... BNP PARIBAS S.A., PARIS... SOCIETE GENERALE, PARIS... BRED BANQUE POPULAIRE, PARIS... DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT/MAIN... DRESDNER BANK AG, FRANKFURT/MAIN... COMMERZBANK AG, FRANKFURT/MAIN... LHB INTERNATIONALE HANDELSBANK AG, FRANKFURT/MAIN... BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG, MUENCHEN... NATIONAL BANK OF GREECE S.A.,

ATHENS... HUNGARIAN FOREIGN TRADE BANK LTD, BUDAPEST... INTESABCI S.P.A (EX. BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A.), MILANO... BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., ROMA... THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD., TOKYO... ABN AMRO BANK N.V., AMSTERDAM... DEN NORSKE BANK ASA, OSLO... BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA, LISBON... BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A., MADRID... SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, STOCKHOLM... SVENSKA HANDELSBANKEN AB, STOCKHOLM... UBS AG, ZURICH... CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, ZURICH... RUSSIAN COMMERCIAL BANK LTD., ZURICH... TURKIYE IS BANKASI A.S., ISTANBUL... BARCLAYS BANK PLC, LONDON... HSBC BANK PLC, LONDON... NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC, LONDON... CITIBANK N.A., NEW YORK... JP MORGAN CHASE BANK, NEW YORK... BANKERS TRUST COMPANY, NEW YORK .

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

ЦЕНТРАЛА - СКОПЈЕ

ул. 11 Октомври 7, П. фах 582, 1000 Скопје
телефон: +389 02 295 295
факс: +389 02 114 503
Телекс: +597 51 140
Cable STOPBANKA; SWIFT CODE STOB MK 2X
REUTERS DIALING CODE SBRM
REUTERS MONITOR PAGE SBMA
e-mail: sbank@stb.com.mk
http://www.stb.com.mk

МРЕЖА НА ФИЛИЈАЛИ НА
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

• **Филијала БЕРОВО** Кеј Брегалница 7, 2330 Берово, телефон: 033/ 471 159, 471 164, факс: 033/ 471 240 • **Филијала БИТОЛА** ул. Борис Кидрич 3; 7000 Битола, телефон: 047/ 226 813; 222 247, факс: 047/ 226 814 • **Филијала ВЕЛЕС** ул. Маршал Тито бб, 1400 Велес, телефон: 043/ 235 199, факс: 043/ 234 052 • **Филијала ВИНИЦА** ул. Маршал Тито 6, 2310 Винаца, телефон: 033/ 363 133, факс: 033/ 361 388 • **Филијала ГЕВГЕЛИЈА** Плоштад Слобода бб, 1480 Гевгелија, телефон: 034/ 210 015, факс: 034/ 210 028 • **Филијала ГОСТИВАР** ул. Браќа Гиноски 32, 1230 Гостивар, телефон: 042/ 213 522, факс: 042/ 213 172 • **Филијала ДЕБАР** ул. Вељко Влаховиќ 146, 1250 Дебар, телефон: 046/ 831 148; 831 473, факс: 046/ 831 005 • **Филијала ДЕЛЧЕВО** ул. М. Митовски 17, 2320 Делчево, телефон: 033/ 411 454, факс: 033/ 413 199 • **Филијала КАВАДАРЦИ** ул. Едвард Кардељ бб, 1430 Кавадарци, телефон: 043/ 410 065, факс: 043/ 412 108 • **Филијала КИЧЕВО** Булевар Ослободување 9, 7250 Кичево, телефон: 045/ 221 743, 211 347, факс: 045/ 221 489 • **Филијала КОЧАНИ** ул. Маршал Тито 45, 2300 Кочани, телефон: 033/ 272 602, факс: 033/ 274 072 • **Филијала КРУШЕВО** ул. Илинденска бб, 7550 Крушево, телефон: 048/ 477 130, факс: 048/ 477 901 • **Филијала КУМАНОВО*** ул. Октомвриска револуција 53, 3100 Куманово, телефон: 031/ 437 582, факс: 031/ 437 581 •

• **Филијала НЕГОТИНО** ул. Пекарев 1, 1440 Неготино, телефон: 043/ 361 036 факс: 043/ 361 766 • **Филијала ОХРИД** ул. Ванчо Николески бр. 3, 6000 Охрид, телефон: 046/ 260 277; 260 378; 260 292, факс: 046/ 260 299 • **Филијала ПРИЛЕП*** ул. Борка Талески 5, 7500 Прилеп, телефон: 048/ 420 856, факс: 048/ 428 857 • **Филијала ПРОБИШТИП** ул. Јаким Спиров бб, 2210 Пробиштип, телефон: 092/ 483 128, 483 129, факс: 092/ 484 228 • **Филијала РАДОВИШ** ул. 22 Октомври бб, 2420 Радовиш, телефон: 032/ 601 512, 601 242, факс: 032/ 601 283 • **Филијала РЕСЕН** ул. 22 Октомври бб, 7310 Ресен, телефон: 046/ 451 147, факс: 046/ 452 063 • **Филијала СВЕТИ НИКОЛЕ** Маршал Тито бб, 2220 Свети Николе, телефон: 032/ 443 944, факс: 032/ 443 477 • **Филијала СКОПЈЕ** ул. 11 Октомври 7, 1000 Скопје, телефон: 02/ 295 344, факс: 02/ 114 503 • **Филијала СТРУГА** ул. Маршал Тито 54, 6330 Струга, телефон: 046/ 781 801, 781 448, 782 424, 780 365, факс: 046/ 781 365, 781 410 • **Филијала СТРУМИЦА** ул. Ленинова 5, 2400 Струмица, телефон: 034/ 348 403, 348 410, факс: 034/ 348 390 • **Филијала ТЕТОВО** ул. Маршал Тито 32, 1200 Тетово, телефон: 044/ 333 664; 332-664, факс: 044/ 331-646 • **Филијала ШТИП** ул. Ј. Ковачев 8, 2000 Штип, телефон: 032/ 392 464, 392 488, факс: 032/ 393 299



038

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ	040
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	042
БИЛАНСИ НА УСПЕХ	044
ИЗВЕШТАИ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ	045
ИЗВЕШТАИ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	046



ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ

до Управниот одбор и акционерите на Стопанска банка АД - Скопје

Ние извршивме ревизија на Билансите на состојба на Стопанска банка А.Д., Скопје (во понатамошниот текст "Банката") на 31 декември 2001 и 2000 година, како и на Билансите на успех, Извештаите за промените во капиталот и Извештаите за паричните текови за годините што тогаш завршуваат. Овие финансиски извештаи се одговорност на раководството на Банката. Наша одговорност е да дадеме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршените ревизии.

Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека во финансиските извештаи нема погрешни прикажувања кои би можеле да имаат значајно влијание. Ревизијата вклучува проверка, преку тестирање на изворната документација врз основа на која се евидентирани износите во финансиските извештаи. Ревизијата исто така вклучува вреднување на применетите сметководствени принципи и значајни проценки од страна на раководството, како и проценка на севкупната презентацијата на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизиите што ги извршивме ни обезбедуваат разумна основа за нашето мислење.

Според наше мислење, наведените финансиските извештаи, во сите материјални погледи, ја претставуваат реално финансиската состојба на Банката на 31 декември 2001 и 2000 година и резултатите од нејзиното работење, промените во капиталот и паричните текови за годините што тогаш завршуваат, во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди.

Без да го квалификуваме нашето мислење, Ви обрнуваме внимание на следните прашања:

1. Како што е објаснето во белешката 32 кон финансиските извештаи, во февруари и март 2002 година Банката евидентирала дополнителна исправка на вредноста по основ на ненаплатливост на побарувања по основ на кредити во износ од 385,000 илјади денари.
2. Како што е прикажано во белешката 11 кон финансиските извештаи, значително влијание на состојбата на девизните парични средства кои на 31 декември 2001 година изнесуваа 8,201,267 илјади денари, претставува зголемување на депозити на физички лица во европски валути пред крајот на годината. Вкупното зголемување на депозити во декември 2001 година изнесува околу 6,500,000 илјади денари. Овие депозити се конвертирани во ЕВРА последователно на крајот на годината и значителен дел од депозитите се повлечени по крајот на годината. Вкупниот износ на овие повлечени средства приближно изнесува 3,200,000 илјади денари на 28 февруари 2002 година.

Скопје, 8 март 2002 година

Deloitte & Touche
DELOITTE & TOUCHE

БИЛАНС НА СОСТОЈБА


Години што завршуваат на 31 декември 2001 и 2000

	Белешка	2001	2000
АКТИВА			
Парични средства и еквиваленти на парични средства, побарувања од банки и депозити кај Централната банка	11	17,521,996	11,353,792
Пласмани, депозити и аванси одобрени на банки	12	312,591	1,326,707
Кредити и аванси одобрени на комитенти	13	5,829,893	7,396,758
Вложувања наменети за продажба	14	6,920,568	6,915,543
Останати средства и побарувања по основ на камати	15	941,000	1,552,558
Основни средства	16	1,753,722	1,407,471
ВКУПНА АКТИВА		33,279,770	29,952,829
ПАСИВА			
Износи кои се должат на банки и други финансиски институции	17	749,390	3,334,977
Депозити на комитенти	18	26,347,899	19,002,267
Обврски по кредити	19	2,073,124	2,248,441
Други обврски и пресметани камати	20	1,105,489	709,286
Резервирање за потенцијални загуби	23	436,894	1,064,518 K
ВКУПНА ПАСИВА		30,712,796	26,359,489

	Белешка	2001	2000
КАПИТАЛ			
Акционерски капитал	21	3,783,042	3,483,042
Законски резерви		87,202	87,202
Посебен фонд		23,096	23,096
Загуба за годината		(1,326,366)	-
Вкупно капитал		2,566,974	3,593,340
ВКУПНО ПАСИВА И КАПИТАЛ		33,279,770	29,952,829
ВОНБИЛАНСНИ ОБВРСКИ	23	3,615,052	5,336,953

Одобрено од,

Глигор Бишев
Прв генерален директор

Спасе Лазаревски
Втор генерален директор


(во илјади денари)

БИЛАНСИ НА УСПЕХ

Години што завршуваат на 31 декември 2001 и 2000

	Белешка	2001	2000
Приходи по основ на камати	4	1,647,017	2,196,959
Расходи по основ на камати	4	(914,002)	(1,044,350)
НЕТО ПРИХОД ОД КАМАТИ		733,015	1,152,609
Приходи од надомести и провизии	5	522,909	662,910
Расходи од надомести и провизии	5	(89,180)	(73,666)
Позитивни курсни разлики (нето)	6	266,140	50,947
Останати деловни приходи	7	126,371	116,231
Деловни приходи		1,559,255	1,909,031
Резервирање по основ на ненаплатливост на пласмани (нето)	8	(1,436,759)	(789,261)
Останати деловни расходи	9	(1,448,862)	(1,337,805)
ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ		(1,326,366)	(218,035)

ИЗВЕШТАИ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Години што завршуваат на 31 декември 2001 и 2000

	Акционерски капитал	Резерви на банката	Посебен фонд	Акумулирани добивки/загуби	Вкупно капитал
Состојба на 1 јануари 2000	1,933,367	210,652	22,771	38,255	2,205,045
Загуба за годината	-	-	-	(218,035)	(218,035)
Заокружување на вредност на акции	(325)	-	325	-	-
Нови акции продадени во текот на годината	1,550,000	-	-	-	1,550,000
Покривање на загуба	-	(218,035)	-	218,035	-
Ревалоризација	-	94,585	-	-	94,585
Други промени	-	-	-	(38,255)	(38,255)
Состојба на 31 декември 2000	3,483,042	87,202	23,096	-	3,593,340
Загуба за годината	-	-	-	(1,326,366)	(1,326,366)
Нови акции издадени во текот на годината	300,000	-	-	-	300,000
Состојба на 31 декември 2001	3,783,042	87,202	23,096	(1,326,366)	2,566,974

(во илјади денари)

ИЗВЕШТАИ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Години што завршуваат на 31 декември 2001 и 2000

	2001	2000
Парични текови од деловни активности		
Загуба за годината	(1,326,366)	(218,035)
Усогласување на нето приходи со нето парични средства од деловни активности		
Амортизација	104,688	89,739
Загуби по основ на ненаплатливост на пласмани (Зголемување)/Намалување на пресметани камати и други побарувања	1,436,759	1,081,792
Намалување/(Зголемување) на пресметани камати и други обврски	(555,221)	(348,130)
Платен данок на добивка	455,683	(855,380)
	(3,098)	(12,434)
Вкупно усогласувања	1,438,811	(44,413)
Нето парични средства добиени од/користени за деловни активности	112,445	(262,448)
Парични текови од инвестициони активности		
Зголемување/(Намалување) на кредити на банки и комитенти	1,622,546	(1,131,555)
Намалување/(Зголемување) на долгорочни хартии од вредност и вложувања	(2,855)	523,409
Набавка на опрема, нето оттуѓувања	(450,939)	(202,450)
Нето парични средства користени за инвестициони активности	1,168,752	(810,596)

	2001	2000
Парични текови од финансиски активности		
Зголемување на депозити	4,760,045	5,361,503
Намалување на користени кредити	(173,038)	(2,252,365)
Зголемување на акционерски капитал	300,000	1,549,675
Нето парични средства добиени од финансиски активности	4,887,007	4,658,813
Нето зголемување на парични средства и еквиваленти на парични средства	6,168,204	3,585,769
Парични средства и еквиваленти на парични средства на 1 јануари	11,353,792	7,768,023
Парични средства и еквиваленти на парични средства на 31 декември	17,521,996	11,353,792

(во илјади денари)



Стопанска банка АД - Скопје
Годишен извештај 2001
издание на македонски јазик

дизајн и реализација:

Инфопрес, Скопје
центар за тотални
графички проекти
infopress@mt.net.mk

фотографија:

Зоран Мицевски

фотографија (страница 04, 06):

архива на Стопанска банка АД - Скопје

Скопје, јули 2002



www.stb.com.mk